



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК ФЕДЕРАЦИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словеначки и на македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка на Службата на општествено книговодство за претплата, посебни издања и огласи 004-3-201-3

Среда, 12 јули 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 30

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 1,50 (150) дин. — Аконтацијата на претплатата за 1967 година изнесува 30 (3 000) дин. — Редакција: Улица Јована Ристова бр. 1. Пошт. фах 226 — Телефони: Централна 60-631, 60-632, 60-633 и 61-661; Служба за претплата 61-732, Продајна служба 61-671

431.

Врз основа на членот 7а од Законот за Советот на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66 и 17/67), Советот на федерацијата, на седницата одржана на 1 јули 1967 година, донесе

ДЕЛОВНИК НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради извршување на работите и задачите утврдени со Уставот и со законот, Советот на федерацијата (во понатамошниот текст: Советот) се организира и работи на начинот определен со овој деловник

Член 2

Советот ги врши работите од својот делокруг на седници, а разгледување на одделни прашања може да им довери на одделни или на определен број членови на Советот заради давање мислења и предлози по тие прашања.

На седниците на Советот се разгледуваат најзначајните прашања на внатрешната и надворешната политика, како и други прашања што Претседателот на Републиката ќе ги изнесе пред Советот.

Член 3

Членовите на Советот ги следат општествените движења во Југославија и настанувањата во меѓународните политички и економски односи; учествуваат во работата на седниците на Советот и неговите работни тела; имаат право да ги излагаат своите мислења по прашањата што се предмет на разгледување на седниците на Советот и неговите работни тела, да предлагаат свикнување на седници, да даваат иницијатива за внесување одделни прашања во дневен ред на седницата и, на барање од Претседателот на Републиката, Сојузната скупштина и Сојузниот извршен совет или по сопствена иницијатива, да даваат мислења и предлози по прашањата од делокругот на тие органи и со тоа да придонесуваат за решавање на прашањата од нивниот делокруг.

Член 4

Претседателот на Републиката може на одделни членови на Советот да им довери да разгледаат определено прашање и за тоа прашање да му дадат свое мислење на Претседателот на Републиката, односно да поднесат извештај за тоа прашање.

Секој член на Советот може по своја иницијатива да му дава на Претседателот на Републиката мислење за одделни прашања од делокругот на Советот.

Член 5

Член на Советот може по овластување од Претседателот на Републиката да го застапува него во Југославија и во односите со странство.

Член на Советот може, по одлука на Сојузниот извршен совет, во определени случаи да го прет-

ставува Извршниот совет во земјата или во односите со странство.

Член 6

Членовите на Советот имаат право да бидат редовно известувани за основните прашања на внатрешната и надворешната политика, како и за другите прашања чие познавање им е потребно за вршење на функцијата член на Советот.

На членовите на Советот им се обезбедуваат општи информативни и документациони материјали за стопанските и општествените движења во земјата и за настанувањата во меѓународните политички и економски односи, како и други материјали за прашањата што се разгледуваат во Сојузната скупштина и во Сојузниот извршен совет.

На член на Советот ќе му се обезбедат и посебни материјали што се однесуваат на определена област на општествениот живот, како и други материјали потребни за вршење на задачите што му се доверени од страна на Претседателот на Републиката, Сојузната скупштина или Сојузниот извршен совет.

Член 7

За работата на Советот се обезбедува известување на јавноста согласно со одредбите од овој деловник.

Член 8

Советот, на предлог од Претседателот на Републиката, донесува деловник за својата работа.

Член 9

Советот има печат.

Печатот на Советот содржи грб на Социјалистичка Федеративна Република Југославија околу кој на српскохрватски односно хрватскохрватски, словеначки и македонски јазик е натписот: „Совет на федерацијата — Белград“.

II. РАБОТА НА СОВЕТОТ

1. Работа на Советот во седница

Член 10

Седниците на Советот ги свикнува Претседателот на Републиката заради разгледување на прашањата што ќе ги определи тој.

Член 11

За свикнувањето и за денот на одржувањето на седницата на Советот се известуваат членовите на Советот најдоцна на осум дена пред денот определен за одржување на седницата.

Со известувањето за свикнувањето на седницата на членовите на Советот им се доставува дневниот ред со материјалите за прашањата што се на дневен ред на седницата.

Во случај на итност седницата може да се свика и во рок пократок од осум дена.

Член 12

На седниците на Советот претседава Претседателот на Републиката.

Член 12

Дневниот ред на седницата на Советот го утврдува Претседателот на Републиката.

Член 14

На седниците на Советот присуствуваат членовите на Советот.

По покана од Претседателот на Републиката на седница на Советот можат да присуствуваат и други лица, како и претставници на печатот и на други видови за информирање на јавноста.

Член 15

За работата на седницата на Советот се води записник.

Записникот содржи дневен ред на седницата на Советот, имиња на членовите на Советот што учествувале во дискусијата и констатација за мислењето на Советот за одделни прашања.

Секој член на Советот има право неговото мислење да се внесе во записник.

Записникот се потврдува на првата наредна седница, а го заверува секретарот на Советот.

Член 16

Секретарот на Советот, по упатство од Претседателот на Републиката, определува на кои седници на Советот се водат стенографски белешки.

Секој член на Советот може да побара на увид, заради евентуална исправка, дел од стенографските белешки во кој е содржано неговото излагање.

2. Комисии на Советот**Член 17**

За подготвување на седниците на Советот и за давање мислења на Претседателот на Републиката за потребата од изнесување одделни прашања на седница на Советот, како и за разгледување други прашања што се однесуваат на внатрешната организација на работата на Советот, постои Организациона комисија.

Организационата комисија се грижи за организирањето на седницата на Советот и му предлага на Претседателот на Републиката свикнување на седница и прашања за дневен ред на седницата; го утврдува начинот за информирање на членовите на Советот за прашањата чие запознавање им е потребно за вршење на нивната функција; се грижи за обезбедувањето на услови за работа на членовите на Советот; го определува начинот на известување на јавноста за работата на Советот; дава согласност на општиот акт за организацијата и работата на Секретаријатот; ги утврдува насоките за подготовка на финансискиот план и ѝ поднесува на Сојузната скупштина предлог-финансиски план; и донесува заклучоци за други прашања на внатрешната организација на работата.

Организационата комисија се грижи за извршувањето на обврските во поглед на давањето на мислења од страна на комисиите и други работни тела и одделни членови на Советот на барање на Сојузната скупштина и Сојузниот извршен совет; може да определи одделни членови на Советот за пред Скупштината односно Советот да го изнесат мислењето на Советот по определено прашање, и определува на барање на Сојузниот извршен совет член на Советот кој во одделни случаи ќе го претставува Советот во земјата или во односите со странство.

Член 18

Седниците на Организационата комисија ги свикнува Претседателот на Републиката односно член на комисијата што ќе го овласти за тоа Претседателот на Републиката.

Членовите на Комисијата ги именува Претседателот на Републиката од редот на членовите на Советот.

Член 19

За разгледување и давање мислења од областа на надворешната политика и меѓународните односи, постои Надворешно-политичка комисија.

Комисијата ги разгледува прашањата на надворешната политика и на меѓународните односи; таа може одделни од тие прашања да изнесува пред Советот, и за тие прашања му дава мислење на Претседателот на Републиката, како и на Сојузната скупштина и на Сојузниот извршен совет на нивно барање.

Седниците на Комисијата ги свикнува Претседателот на Републиката односно член на Комисијата што ќе го овласти за тоа Претседателот на Републиката.

Членовите на Комисијата ги именува Претседателот на Републиката од редот на членовите на Советот и други функционери на сојузните и републичките органи и општествено-политичките организации.

На барање на Сојузниот извршен совет Комисијата може да определи свој член за пред Советот да го изнесе мислењето на Советот односно на Комисијата за определени прашања на надворешната политика и меѓународните односи.

На седница на Комисијата можат да бидат повикани и во нејзината работа да учествуваат и претседатели на републичките собранија и на републичките извршни совети.

Член 20

Советот може да има и други работни тела за разгледување и давање на мислења за прашањата од определена област, како и за подготвување и предлагање на прашањата што се изнесуваат на седниците на Советот.

Овие работни тела ги формира и нивните задачи ги определува Претседателот на Републиката.

Претседателот на Републиката ги именува членовите на работните тела од редот на членовите на Советот и го определува членот на Советот кој ги свикнува седниците на односното работно тело.

III. НАЧЕЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОВЕТОТ**Член 21**

Стручните, административните и другите работи за потребите на Советот ги врши Секретаријатот на Советот.

Работата на Секретаријатот ја раководи секретар.

Член 22

Секретарот на Советот се грижи за организирањето и вршењето на стручните и други работи за потребите на Советот и неговите работни тела, ги обезбедува информативните и документационите материјали потребни за вршење на функцијата на членовите на Советот; присуствува на седниците на Советот; се грижи за водењето и чувањето на записниците и на стенографските белешки од седниците; го обезбедува известувањето на јавноста за работата на Советот, и врши други работи што ќе му ги определи Претседателот на Републиката односно Организационата комисија.

Заради обезбедување на информативни и документациони материјали за работата на Советот, секретарот остварува соработка со соодветните стручни служби на Сојузната скупштина и на Сојузниот извршен совет и со други научни и стручни институции и обезбедува членовите на Советот да бидат на погоден начин запознаени со основните прашања што се третираат во тие материјали.

Член 23

Секретарот на Советот ја организира работата на стручните и други служби во Секретаријатот.

Секретарот на Советот и генералниот секретар на Претседателот на Републиката можат спогодбено да утврдат определени стручни и други ра-

боти за потребите на Советот да вршат стручните служби на Генералниот секретаријат на Претседателот на Републиката.

Член 24

Во Секретаријатот постои служба што ги врши аналитичните и други работи за потребите на Советот и се грижи за обезбедувањето на информативни и документациони материјали потребни за вршење на функцијата на членовите на Советот.

Во Секретаријатот постои служба што ги врши општите работи; го организира водењето на записниците на седниците на Советот; ја собира и чува документацијата што се однесува на работата на Советот; подготвува предлози на финансиски план и завршна сметка и врши други работи врзани за работата на Советот.

Во седиштата на републиките се обезбедува вршење на работите во врска со доставувањето на информативните и документациони материјали и други административни и технички работи за потребите на членовите на Советот што имаат живеалиште во нив од седиштето на Советот.

Во Секретаријатот можат да се формираат и други стручни и технички служби.

Член 25

За вршење на работите за потребите на одделни членови на Советот постојат кабинети.

Работниците во кабинетот ги назначува секретарот на Советот, на барање од член на Советот.

Работниците во кабинетот работат непосредно според упатствата од членот на Советот.

IV. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 26

Општиот акт на работната заедница на Секретаријатот ќе се донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој деловник.

Член 27

Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

СФ бр. 3

1 јули 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

432.

Врз основа на членот 13 став 1, членот 24 став 2 и членот 35 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 23/67), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ФОРМИРАЊЕТО НА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

Член 1

Непосредната контрола на цените во производството престанува да важи за следните индустриски производи:

- 1) јаглен (камен, мрк, лигнит);
- 2) масла и масти за подмачкување и ладење (вртенско, лежишно, турбинско, компресорско, за диференцијали и менувачи и др.), освен за моторното масло и маслата за авионски мотори;
- 3) регенерирани моторни масла;
- 4) парафин;
- 5) вазелин, вазелинско масло (технички);
- 6) неметални минерали: суров магнезит, фелдспат, барит, доломит, калцит, корунд, каолин, пуцоланска земја — вулкански туфови, бентонити;
- 7) керамика за градежништвото;

- 8) санитарна керамика;
- 9) керамика за домаќинство;
- 10) електропорцелан;
- 11) шупливо стакло (ампули и фиоли, амбалажно и друго);
- 12) стаклена волна и вата, плочи од стаклена волна;
- 13) оптичко стакло, стакло за корекција на видот и рамки за очила;
- 14) одливки, отковки и отпресоци;
- 15) материјал за прицврстување и спојување (вијци и матици, тирфони, заковки, електроди и сл.);
- 16) метален мебел;
- 17) оков и прибор за градежна столарија и мебел;
- 18) печки и шпорети (на црвсти горива, електрични, гасни и др.);
- 19) оптички и мерни инструменти, справи, алат и прибор (дурбини, микроскопи, теодолити, фотоапарати, шублери, мерни ленти и др.);
- 20) музички инструменти;
- 21) правосмукалки;
- 22) машини за перење долништа;
- 23) радио и телевизиски приемници;
- 24) сијалици и флуоресцентни цевки;
- 25) фенол, бензол, толуол, креозотно масло, антраценско центрифугирано масло, смола за електроди;
- 26) фурфурол;
- 27) минерални бои;
- 28) органски бои и органски пигменти;
- 29) емајли, премачкувачи и бои врз база на злато;
- 30) китови;
- 31) етерични масла;
- 32) дрвен мебел;
- 33) екстракти за штавење (танини);
- 34) оцетна киселина за јадење;
- 35) моливи;
- 36) обични танки хартии: тоалетни сервиетни, клубучни;
- 37) каделно и јутено предиво, ткаенини и конфекција;
- 38) чорапи;
- 39) рибарски мрежи;
- 40) конфекција на долништа и облеку и тешка конфекција;
- 41) вата, од сите видови;
- 42) пенеста гума;
- 43) гумирана жима;
- 44) гумени нишки;
- 45) лепила врз база на каучук;
- 46) скрбови и скробни преработки (пченкарен, компиров, пченичен и оризов скроб, скробов шеќер, скрбов сируп, декстрини, глутени, кристална гликоза и др.);
- 47) квасец пекарски;
- 48) оцет алкохолан;
- 49) масни киселини;
- 50) тетратки (училишни и др.);
- 51) огревно дрво;
- 52) танинско дрво;
- 53) дрво за сува дестилација.

За индустриските производи од ставот 1 на овој член производителските стопански организации можат, според условите на пазарот, самостојно да ги формираат продавните цени.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат одредбите од чл. 2, 3 и 5 на Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65, 11/66 и 22/66) и на прописите донесени врз основа на таа уредба, доколку се во спротивност со одредбите од оваа уредба.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 70

6 јули 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шиниљак, с. р.

433

Врз основа на членот 17 став 3 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67) и членот 90 точка 4 од Основниот закон за средствата за работа на органиите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНОВАЊЕ СЕРВИС ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПОМОШНИТЕ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Уредбата за основање Сервис за одржување на помошните објекти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/66) називот на уредбата се менува и гласи: „Уредба за основање Сервис за одржување на објектите за потребите за репрезентација на сојузните органи“.

Член 2

Во членот 1 зборовите: „помошните објекти“ се заменуваат со зборовите: „објектите за потребите за репрезентација на сојузните органи“.

Член 3

Во членот 3 став 2 зборовите: „Секретарот за сојузен буџет и општи работи“ се заменуваат со зборовите: „Секретарот на Сојузниот извршен совет“.

Член 4

Во членот 5 став 4 зборовите: „секретарот за сојузен буџет и општи работи“ се заменуваат со зборовите: „секретарот на Сојузниот извршен совет“.

Член 5

Во членот 6 зборовите: „секретарот за сојузен буџет и општи работи“ се заменуваат со зборовите: „секретарот на Сојузниот извршен совет“.

Член 6

Во членот 7 став 1 зборовите: „секретарот за сојузен буџет и општи работи“ се заменуваат со зборовите: „секретарот на Сојузниот извршен совет“.

Член 7

Во членот 8 став 2 зборовите: „секретарот за сојузен буџет и општи работи“ се заменуваат со зборовите: „секретарот на Сојузниот извршен совет“.

Член 8

Во членот 9 зборовите: „Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи“ се заменуваат со зборовите: „секретарот на Сојузниот извршен совет“.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 68

28 јуни 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шиниљак, с. р.

434.

Врз основа на членот 38 став 1 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 23/67), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО И НА МАЛО ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА КОИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЈНО ГИ ФОРМИРААТ ЦЕНИТЕ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

Член 1

Стопанските организации можат во прометот на големо и на мало самостојно да ги формираат продавните цени според условите на пазарот за индустриските производи за кои врз основа на сојузни прописи производителските стопански организации самостојно ги формираат продавните цени според условите на пазарот.

Стопанските организации можат во прометот на големо и на мало самостојно да ги формираат продавните цени според условите на пазарот и за земјоделските производи, ако со сојузните прописи за тие производи не се определени цени во прометот на големо и на мало или начин за формирање на тие цени.

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член не се однесуваат на основните прехранбени, индустриски и земјоделски производи во прометот на мало, ако општинското собрание за тие производи ги пропишало продавните цени на мало или начинот на формирањето на тие цени.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат: одредбата на членот 18 став 1 од Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 34/65, 40/65, 50/65, 11/66 и 22/66) доколку се однесува на определувањето на малопродавните цени за јаглен и огревно дрво, одредбата на точката 3 став 2 од Наредбата за маржите во прометот на стоки на големо и мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 46/65, 51/65 и 9/66), како и другите одредби од таа наредба доколку се во спротивност со одредбите од оваа уредба.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 72

6 јули 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шиниљак, с. р.

435.

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 23/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИТО

1. Во Одлуката за продажните цени на житото и на производите од жито („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65 и 7/67) во точката 1 став 1 под 1 се додава нова одредба под г), која гласи:

„г) пченично брашно тип 800 — — — 1,24“.

Во одредбата под 2 се додава нова одредба под г, која гласи:

„г) пченично брашно тип 800 — — — 1,36“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 71

6 јули 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р

436.

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 28/66), во врска со членот 20 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), точката 1 од Одлуката за по-стапката за утврдување и распределба на стоковните контингенти односно девизните контингенти за увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66) и точката 7 од Одлуката за утврдување и распределба на стоковните и девизните контингенти за увоз на стоки во 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1967 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на стоковните и девизните контингенти за увоз на стоки во 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66 и 26/67) во точката 2 под А. Репродукционен материјал, на крајот се додава нова алинеја, која гласи:

„321-80-13 Кокс леарски 27.04/1в 6.000 т“.

438.

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 28/66), во врска со членот 20 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОБВРСКА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ХРАНА

1. Следните производи за храна, од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67 и 17/67), можат да се увезуваат во назначениот период само врз основа на дозвола за увоз, и тоа:

Ред. бр.	Шифра од Номенклатурата ССТ	Наименување	Тар. број од Царинската тарифа	Период во кој се врши увоз само врз основа на дозвола
1	2	3	4	5
233	051-40-11	Јаболка за на маса	08.06/1	1 септември до 28 февруари
234	051-40-12	Јаболка за индустриска преработка	08.06/1	1 „ до 28 „

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 74

6 јули 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

437.

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 28/66), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67 и 17/67), во секторот 0 — Производи за храна, во редните бр. 125, 126, 127, 128, 129, 131 и 132 во колоната 6, буквите на кратенката: „ГДК“ се заменуваат со букви на кратенката: „РК“.

Во секторот 1 — Пијачки и тутун, во редните бр. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 38, во колоната 6, буквите на кратенката: „ГДК“ се заменуваат со букви на кратенката: „Д“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 75

6 јули 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

1	2	3	4	5
246	051-92-10	Круши, свежи	08.06/2	1 септември до 28 февруари
248	051-93-10	Сливи, свежи	08.07/1	1 „ до 10 декември
249	051-93-20	Цреши, свежи	08.07/2	25 мај до 30 јуни
250	051-93-30	Кајсии, свежи	08.07/4	15 јуни до 30 јули
251	051-93-40	Праски, свежи	08.07/5	1 јули до 20 септември
235	051-50-10	Грозје свежо,	08.04/1	1 август до 15 октомври
354	054-40-10	Домати, свежи	07.01/2	1 јуни до 30 „
358	054-50-30	Пиперка, свежа	07.01/3д	1 јуни до 30 септември
360	054-50-50	Зелка и кел, свежи	07.01/3д	1 октомври до 31 декември
357	054-50-20	Кромид	07.01/3в	1 септември до 31 јануари
133	025-00-10	Јајца свежи (во лушпа), кокош- кини	04.05/1а, в	15 јануари до 1 јули
134	025-00-20	Јајца (во лушпа), кокошкини конзервирани	04.05/1б	15 „ до 1 „
138	025-00-60	Јајца без лушпа за индустриски цели	04.05/2в	15 февруари до 1 „
120	022-30-10	Млеко, свежо	04.01/1	15 март до 31 август
23	001-30-10	Свињи месести	01.03/2а	15 „ до 31 декември
24	001-30-20	Свињи масни	01.03/2б	15 септември до 31 „
25	001-30-30	Свињи за бекон	01.03/2в	15 „ до 31 „
56	011-20-21	Месо јагнешко, свежо и ладено	02.01/2а	1 јануари до 15 мај
57	011-20-22	Месо јагнешко, смрзнато	02.01/2а	1 „ до 15 „
58	011-20-30	Јагниња заклани, во кожа	02.01/2а	1 „ до 15 „
60	011-30-11	Месо свинско со масни делови, свежо и ладено	02.01/3а, б	15 септември до 31 декември
61	011-30-12	Месо свинско со масни делови, смрзнато	02.01/3б, а	15 „ до 31 „
62	011-30-21	Месо свинско без масни делови, свежо и ладено	02.01/3в	15 „ до 31 „
63	011-30-20	Месо свинско без масни делови, смрзнато (свинско каре од грб)	02.01/3в	15 „ до 31 „
64	011-30-31	Месо од месести свињи, свежо и ладено	02.01/3б, в	15 „ до 31 „
65	011-30-32	Месо од месести свињи, смрз- нато	02.01/3б, в	15 „ до 31 „
66	011-40-10	Кокошки, заклани	02.02/1	15 август до 1 ноември
67	011-40-20	Пилиња, заклани	02.02/2	15 „ до 1 „

2. Дозволите за увоз на производи од точката 1 на оваа одлука се издаваат во согласност со одредбите од точ. 1, 2 и 4 на Одлуката за издавање дозволи за извоз и увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66).

Дозволи за увоз на производи од точката 1 на оваа одлука можат да се издаваат ако, врз основа на билансот на производството и потрошувачката, се оцени дека домашниот пазар нема да биде во доволна мера снабден со односните производи односно ако на домашниот пазар дошло до неоправдано зголемување на цените на односните производи.

По исклучок од ставот 2 на оваа точка, дозвола за увоз на производи може да се издаде ако се укажат поволни услови за нивната набавка, со тоа што тие производи да не можат во земјата да се

пуштат во промет во периодот од точката 1 на оваа одлука.

3. Одредбите од оваа одлука не се применуваат на работите на увоз на односните производи што до денот на влегувањето во сила на оваа одлука се склучени и во пропишаниот рок ѝ се пријавени на банка.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 73
6 јули 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

439.

Врз основа на членот 37 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕВИЗИ ВО ТЕКОТ НА ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО И УТВРДУВАЊЕТО НА ДОБИВКАТА

1. Во Одлуката за располагањето со девизи во текот на изведувањето на инвестициони работи во странство и за пресметувањето на трошоците на работењето и утврдувањето на добивката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66), по точката 7 се додава нова точка 7а, која гласи:

„7а. По исклучок од одредбите на оваа одлука, стопанската организација која во странство врши инвестициони работи во вид на истражувачки геолошки, рударски, хидротехнички и слични работи во свое име и за своја сметка, може за потребите на својот погон што ги изведува тие работи да праќа стоки, да врши услуги, да плаќа стоки или услуги, или да врши други плаќања без да ја внесува во земјата нивната девизна противвредност. Овие издатоци, како и соодветната амортизација на основните средства отстапени на погонот или купени во земјата или во странство за тие работи, стопанската организација е должна посебно да ги искажува во своето книговодство.

Ако по окончување на работите од ставот 1 на оваа точка стопанската организација пристапи кон експлоатација на пронајдено природно богатство, средствата што ги вложила во истражувачки работи ќе се сметаат, според прописите на нашата земја, како нејзин влог во девизи во работењето на странското претпријатие што ќе врши експлоатација. Во случај на отстапување правото на експлоатација на друго претпријатие, стопанската организација е должна на тој начин остварените девизи да ги внесе во Југославија и да ги пресмета во смисла на точ. 3 и 5 од оваа одлука.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 69

28 јуни 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

440.

Врз основа на членот 53 од Законот за патните исправи на југословенските државјани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 22/66, 1/67 и 19/67), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ВИЗИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат обрасците на пасошот, заедничкиот пасош, патниот лист, визата и барањето за издавање патни исправи и визи на југословенски државјани.

Член 2

Пасошот е во големина 10 × 14,5 cm и содржи 64 нумерирани страници.

Заедничкиот пасош е во големина 10 × 14,5 cm и содржи 20 нумерирани страници.

Патниот лист е во големина 10 × 14,5 cm и содржи 8 нумерирани страни.

Член 3

Штембилот со кој се отпечатува визата на патната исправа е во големина 6 × 7 cm.

Член 4

Обрасците на барањата за издавање патна исправа и виза се изработени од картон во големина 15 × 21 cm.

Член 5

Обрасците на пасошот, заедничкиот пасош, патниот лист и визата се печатат на следниот начин:

1) текстот: „СФР Југославија“ на насловната страна (корица), образецот на пасошот и заедничкиот пасош — со латиница и кирилица;

2) текстот: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ на првата страница од образецот на пасошот и заедничкиот пасош — на сите јазици и писма на народите на Југославија и на француски јазик;

3) останатиот текст на образецот на пасошот и заедничкиот пасош, како и текстот на визата — на јазикот и писмото на народот на Југославија што се употребуваат во републиката во која е седиштето на органот што го издава пасошот и на француски јазик, ако републиката во која како писмо се употребува кирилица со свој пропис не определи овој текст да се печати само со латиница;

4) текстот на образецот на патниот лист — на еден од јазиците на народите на Југославија — со латиница и на француски јазик.

Член 6

Обрасците на барањата за издавање патна исправа и виза се печатат на јазикот и писмото на народот на Југославија што се употребуваат во републиката во која е седиштето на органот што ги издава овие исправи.

Член 7

Пасошот, заедничкиот пасош, патниот лист, визата и барањата за издавање патна исправа и виза се изработуваат според обрасците бр. 1 до 6, што се напечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за водењето на евиденција и за известувањето за издадените патни исправи и визи, како и за обрасците на патните исправи и на барањата за издавање патни исправи и визи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/65).

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 27-16/8

24 јуни 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Радован Стијачки, с. р.

(Страна 6) Пасош издаден од _____ (и француски) Ден _____ месец _____ 19____ година (и француски) Важи до _____ 19____ година (и француски) Потпис на службеното лице (и француски) (М. П.) (Место за такса)	(Страни 7—11) Пасошот продолжен од _____ (и француски) Ден _____ месец _____ 19____ година (и француски) Важи до _____ 19____ година (и француски) Потпис на службеното лице (и француски) (М. П.) (Место за такса)
(Страни 12—62) (В И З И)	(Страни 63—64) Белешка:

(Внатрешна страна на задната корица)

1. Југословенски државјанин може да има само еден пасош од ист вид.
2. Лице што патува во земјите за кои е потребна виза должно е да прибави виза.
3. Забрането е давање своја патна исправа на друг на послуга или послужување со туѓа патна исправа како своја.
4. Исчезнувањето или загубувањето на патна исправа во Југославија нејзиниот имател е должен веднаш да му го пријави на органот што ја издал патната исправа или на органот на внатрешните работи на општината на чија територија е живеалиштето на тоа лице.
5. Тој што ќе најде туѓа патна исправа должен е веднаш да му ја предаде на лицето на чие име гласи таа или на станицата на милицијата или најблискиот општински орган на управата надлежен за издавање на патни исправи и визи.
6. Лице што ја има исчезната или загубена патната исправа во странство должно е веднаш да му го пријави тоа на најблиското дипломатско или конзуларно претставништво на Југославија, а по враќање во Југославија — на органот што ја издал патната исправа или на надлежниот орган на управата на општината на чија територија е неговото живеалиште.
7. Лице што отпатувало во странство на постојан престој должно е за своето доаѓање во странство да го извести најблиското дипломатско или конзуларно претставништво на Југославија, во рок од 3 месеци по доаѓањето во местото на постојаниот престој.
8. Лице што привремено престојува во странство е должно да се врати во Југославија во рокот на важењето на патната исправа односно виза.

Образец бр. 2

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЕДНИЧКИ ПАСОШ

(Насловна страна) (Гр б) СФР ЈУГОСЛАВИЈА (со латиница и кирилица)	(Страна 1) (Гр б) СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (на сите јазици на народите на Југославија и на француски) ЗАЕДНИЧКИ ПАСОШ (и француски) Презиме и име на носителот (и француски) Ознака за серија и сериски број на заедничкиот пасош _____ (и француски)																																																								
(Страна 2) ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НА НОСИТЕЛОТ НА ЗАЕДНИЧКИОТ ПАСОШ (и француски) Ден, месец и година на раѓањето _____ (и француски) Место и општина на раѓањето _____ (и француски) Живеалиште и адреса _____ (и француски)	(Страна 3) Фотографија на носителот на заедничкиот пасош големина 4,5 × 6 cm Своерачен потпис (и француски)																																																								
Страна (4) Заеднички пасош издаден од _____ (и француски) Ден _____ месец _____ 19____ година (и _____ ан _____ ски) Важи до _____ 19____ година (и француски) Потпис на службеното лице, (и француски) (М. П.) (Место за такса)	(Страни 5—11) ПАТУВААТ СО НОСИТЕЛОТ НА ЗАЕДНИЧКИОТ ПАСОШ (и француски) <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Презиме и име (и француски)</th> <th style="width: 15%;">Бр. на личната карта (и француски)</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>50.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Презиме и име (и француски)	Бр. на личната карта (и француски)							1.								2.								3.								4.								5.								50.							
Презиме и име (и француски)	Бр. на личната карта (и француски)																																																								
1.																																																									
2.																																																									
3.																																																									
4.																																																									
5.																																																									
50.																																																									
(Страни 12—19) (В И З И)	(Страна 20) Велешка:																																																								

Образец бр. 3

ОБРАЗЕЦ НА ПАТЕН ЛИСТ

(Насловна страна)
(Гр б) СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (и француски) ПА Т Е Н Л И С Т (и француски)
(Страна 1)
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ (и француски)
Презиме и име _____ (и француски)
Ден, месец и година на раѓањето _____ (и француски)
Место и општина на раѓањето _____ (и француски)
Фотографија на носителот големина 4,5 × 6 cm (и француски)

(Страна 2)

(Страна 3)

 ПАТУВААТ СО НЕГО
 (и француски)

Презиме и име (и француски)	Роднинство (и франц.)	Ден, месец и година на раѓа- њето (и франц.)						

 Фотографии на членовите на семејството
 големина 4,5 × 6 cm
 (и француски)

(Страна 4)

(Страни 5—7)

 Овој патен лист се користи исклучиво за враќање
 во Југославија.
 (и француски)

 Важи до _____ 19____ година
 (и француски)

 Издаден на денот _____
 (и француски)

 Број _____
 (и француски)

 Потпис на службеното лице,
 (и француски)

(В И З И)

Образец бр. 4

ОБРАЗЕЦ НА ВИЗА

ВИЗА — (и француски)	
Бр. _____ (и француски)	
Важи до _____ (и француски)	19 — година
За _____ (и француски)	патување-а (и француски)
За _____ (и француски)	лица (и француски)
во _____ (и француски)	
Издадена во _____ (и француски)	
На _____ (и француски)	19 — година
(М. П.)	Потпис на службеното лице, (и француски)

Образец бр. 5

(во бела боја, 200 g)

ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАТНА ИСПРАВА И ВИЗА

Образецот да се пополнува читливо. За точноста на податоците одговара подносителот на барањето.

НАЗИВ НА ОРГАНОТ ДО КОЈ СЕ ПОДНЕСУВА
БАРАЊЕТО

Примено

Број	Вредност	Такса	Прилог

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАТНА ИСПРАВА И ВИЗА

1. Презиме и име	
2. Ден, месец и година на раѓањето	
3. Место, општина и република на раѓањето (лице родено во странство ја запишува и државата)	
4. Живеалиште и адреса (од кога престојува во живеалиштето — месец и година) и број на личната карта	
5. Занимање	
6. Назив на органот, работната или друга организација, односно на воената пошта кај која работи	
7. Држава во која патува односно се уселува лицето	
8. Дали има патна исправа (број, кога и од кого е издадена)	

9. Податоци за членовите на потесното семејство, што се внесуваат во патната исправа:

Презиме и име	Роднинство	Ден, месец и година на раѓањето

(Место за такса)

Потпис на подносителот на
барањето,

10. Пополнува службеното лице што ја издало патната исправа и виза:

Назив на патната исправа	Виза
Број на патната исправа	Број на визата
Датум на издавањето	Датум на издавањето
Такса	Такса

Датум кога е решено барањето

Потпис на службеното лице што
го решило барањето

Потпис на службеното лице што
ја врачило патната исправа,

Датум на врачувањето

Потпис на примателот на
патната исправа,

Образец бр. 6

(во бела боја, 200 g)

ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАТНА ИСПРАВА И ВИЗА

Образецот да се пополнува читливо.
За точноста на податоците одговара подносителот
на барањето.

ДО ДИПЛОМАТСКОТО — КОНЗУЛАРНОТО ПРЕТ-
СТАВНИШТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА

Примено			
Број	Вредност	Такса	Прилог

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАТНА ИСПРАВА И ВИЗА

1. Презиме и име	
2. Ден, месец и година на раѓањето	
3. Место, општина и република на раѓањето (лице родено во странство ја запишува и државата)	
4. Живеалиште и адреса (лице со постојан пре- стој во странство ја запишува и државата)	
5. Дали има странско државјанство	
6. Занимање	
7. Кога и зошто дошол во странство	
8. Дали има патна исправа или некоја друга ју- гословенска исправа за утврдување на иден- титетот (да се наведе бројот и видот на испра- вата, кога и од кого е издадена)	
9. Дали ја регулирал воената обврска	

10. Податоци за членовите на потесното семејство што се внесуваат во личниот пасош и патниот лист:

Презиме и име	Ден, месец и година на раѓањето и место на раѓањето	Роднинство	Сегашно место на престојот

(Место за такса)

Потпис на подносителот на барањето,

11. Пополнува службеното лице што ја издало патната исправа или виза:

Назив на патната исправа	Виза
Број на патната исправа	Број на визата
Датум на издавањето	Датум на издавањето
Такса	Такса

Датум кога е решено барањето

Потпис на службеното лице што го решило барањето

Потпис на службеното лице што ја врачило патната исправа,

Датум на врачувањето

Потпис на примателот на патната исправа,

441

Врз основа на членот 82 од Законот за движењето и престојот на странци во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65 и 17/67), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИСПРАВИ ЗА ДВИЖЕЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ТИЕ ИСПРАВИ

Член 1

Во Правилникот за постапката за издавање исправи за движење и престој на странци во Југославија и за обрасците на тие исправи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65 и 30/66) во членот 1 точка 2 зборовите: „пријава-одјава“ се заменуваат со зборот: „пријава“.

Член 2

Во членот 4 став 2 зборовите: „кој привремено престојува во Југославија“ се бришат.

Член 3

Во членот 7 став 1 по зборот: „државјанство“ се става записка и се додаваат зборовите: „како и на патен лист за странец“.

Член 4

Во членот 11 ставот 1 се брише.

Ставот 2 се менува и гласи:

„На фотографиите во патните исправи од членот 7 став 1 на овој правилник се втиснува сув жиг.“

Член 5

Членот 13 се брише,

Член 6

Членот 15 се менува и гласи:

„Туристичка пропусница се издава на усно барање на странец.

Туристичката пропусница се издава на образецот бр. 5.“

Член 7

Во членот 17 став 2 зборот: „тридневен“ се заменува со зборот: „седумдневен“.

Член 8

Во членот 18 став 1 зборовите: „став 1“ се бришат.

Ставот 2 се брише.

Во ставот 3, кој станува став 2, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „изработени на бела тетка фото-хартија, и без ретуширање.“

По новиот став 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Овластеното службено лице на органот надлежен за издавање лична карта за странец може да побара заради утврдување на идентитетот, странецот да ја стави на увид својата патна исправа, или извод од матичната книга на родените, или поранешната лична карта, или други докази.

Личната карта за странец се издава на образецот бр. 6.“

Член 9

Членот 19 се менува и гласи:

„За издадените лични карти за странец надлежниот орган на управата води евиденција во вид на картотека.

Картотеката се води врз основа на картонот кој се пополнува за секоја издадена лична карта за странец и содржи: реден број; име и презиме на подносителот на барањето; ден, месец, година и место на раѓањето; државјанство; во кое својство престојува; место предвидено за фотографија и отпечаток од прст; серија и сериски број на личната карта за странец; датум на издавањето; рок на важењето; потпис на овластеното службено ли-

це и потпис на лицето на кое му е издадена лична карта, и рубрика: „Забелешка“.

Редниот број од картонот се запишува во личната карта за странец.“

Член 10

Во членот 24 став 2 зборовите: „односно до седиштето на републичкиот орган на внатрешните работи, како“ се бришат.

Член 11

Членот 26 се менува и гласи:

„Странец што си ја загубил или на кој му исчезнала патната исправа во Југославија, ако земјата чиј државјанин е тој нема дипломатско или конзуларно претставништво во Југославија ниту нејзините интереси ги застапува друго странско претставништво, должен е при пријавувањето на губењето односно исчезнувањето на патната исправа да поднесе барање за издавање патен лист за странец и виза.“

Член 12

Во членот 27 ставот 2 се менува и гласи:

„Пронајдена странска патна исправа што не можела да му се врати на странецот се доставува преку републичкиот орган за внатрешни работи до протоколот на републичкиот извршен совет ако на нејзината територија постои конзуларно претставништво на земјата чиј државјанин е тој, или до Државниот секретаријат за надворешни работи.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Пронајдена исправа што на странец му ја издал надлежниот југословенски државен орган која не можела да му се врати на странецот, му се доставува на органот што ја издал исправата.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 13

Во членот 28 ставот 1 се брише.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Дипломатското или конзуларното претставништво на Југославија во странство на кое странец му го пријавил губењето или исчезнувањето на својата патна исправа издадена од надлежниот југословенски орган, го известува за тоа општинскиот орган на управата што ја издал патната исправа.“

Во ставот 3 зборовите: „Органот на внатрешните работи од ставот 1 на овој член“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот општински орган на управата“.

Ставот 4 се брише.

Член 14

Во членот 30 став 1 зборовите: „републички орган на внатрешните работи“ се заменуваат со зборовите: „општински орган на управата надлежен за издавање патни исправи и визи“.

Ст. 2 и 3 се бришат.

Член 15

Во членот 31 став 1 зборовите: „која се“ се заменуваат со зборовите: „или на посебен картон и се“.

Член 16

Во членот 34 зборовите: „и во неговата патна исправа да се внесе“ се бришат.

Член 17

Во членот 36 став 1 на крајот на точката 3 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова точка 4, која гласи:

„4) од членот 10 став 2 на Законот.“.

Ставот 2 се брише.

Член 18

Во членот 37 став 1 точка 2 зборот: „издавањето“ се заменува со зборот: „доставувањето“.

Член 19

Во членот 38 став 1 на крајот на точката 6 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова точка 7, која гласи:

„7) кој во Југославија загубил или на друг начин останал без странска патна исправа — со рок на важење до 3 месеци.“.

Член 20

Членот 39 се брише.

Член 21

Во членот 43 став 1 точка 2 зборовите: „поверенството за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница му ја издало“ се заменуваат со зборовите: „органот на внатрешните работи во републиката надлежен за контрола на преминувањето на државната граница му ја издал“, а зборовите: „тоа поверенство“ — со зборовите: „тој орган“.

Точката 4 се менува и гласи:

„4) излезните визи што надлежниот општински орган на управата ќе му ги издаде на странец кој во Југославија загубил или на друг начин останал без странска патна исправа (член 20 од Законот и член 38 од овој правилник).“

Член 22

Во членот 44 ставот 2 се брише.

Член 23

Во членот 49 став 1 зборот: „веднаш“ се заменува со зборовите: „во рок од 7 дена“.

Член 24

Во членот 52 ставот 2 се брише.

Член 25

Во членот 60 зборовите: „републичкиот и општинскиот орган на внатрешните работи“ се заменуваат со зборовите: „републичкиот орган на внатрешните работи и надлежниот општински орган на управата“.

Член 26

Називот на главата VII се менува и гласи: „VII. Пријавување на престојувалиштето и пријавување и одјавување на живеалиштето“.

Член 27

Членот 68 се менува и гласи:

„Престојувалиштето и промената на адресата на станот во престојувалиштето му се пријавуваат на надлежниот општински орган на управата.“

Ако странец престојува во место во кое не е седиштето на надлежниот општински орган на управата, престојувалиштето и промената на адресата на станот можат да се пријават и преку станицата на милицијата или туристичката организација.“

Член 28

Во членот 70 ставот 1 се менува и гласи:

„Пријавување на престојувалиштето и живеалиштето односно одјавување на живеалиштето, како и пријавување на промената на адресата на станот во престојувалиштето и живеалиштето, се врши на образецот бр. 10.“

Член 29

Во членот 71 став 1 по зборот: „потврда за“ се додаваат зборовите: „привремено задржување или“.

Член 30

Во членот 72 став 1 зборовите: „пријава-одјава“ се заменуваат со зборовите: „на пријава“.

По ставот 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Поединец што дава услуги на сместување или приватен станодавец може пријавување на престојувалиштето на странец да изврши и преку туристичката организација.“

Лицата што вршат пријавување на странци должни се образецот на пријава на престојувалиштето уредно и читливо да го пополнат и најтжно да му го достават на надлежниот општински орган на управата.“

Член 31

Чл. 75 и 76 се бришат.

Член 32

Во членот 77 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Потврдата за пријава односно одјава на престојувалиштето се издава на образецот бр. 11.“

Член 33

Чл. 90, 91 и 92 се бришат.

Член 34

Членот 93 се менува и гласи:

„Барањето да не се издаде виза односно привремено да се задржи или одземе патна исправа на странец против кој се води кривична постапка или прекршочна постапка за потешки прекршоци (член 26 од Законот), му се поднесува на органот на управата на општината на чија територија престојува странецот.“

Барањето да не му се издаде на границата виза односно да му се задржи или одземе привремено патната исправа на странец, се поднесува до органот на внатрешните работи во републиката надлежен за контрола на преминувањето на државната граница, ако странецот против кој се води кривична или прекршочна постапка за потешки прекршоци се наоѓа во бегство.

Барањето од ставот 1 или 2 на овој член треба да содржи точен назив на органот што го поднесува барањето, регистарски број на барањето, податоци за странецот, расположиви податоци за патната исправа и виза, причини поради кои се бара привремено задржување или одземање на патната исправа односно неиздавање виза, упат-

ство дали патната исправа треба како доказно средство да му се достави на органот што го поднесува барањето или само да се задржи за да се обезбеди присуство на странецот во Југославија, рок до кој не треба да се издаде виза односно до кој треба да се задржи патната исправа, потпис на овластеното службено лице и печат на органот. Ако барањето не содржи некој од наведените податоци, органот на кој му е упатено барањето нема да го земе барањето во постапка“

Член 35

Во членот 94 по зборот: „привремено“ се додаваат зборовите: „задржување или“.

Член 36

Во членот 95 по зборовите: „привремено ќе му се“ се додаваат зборовите: „задржи или“, а по зборовите: „за привремено“ — зборовите: „задржување или“.

Член 37

Во чл. 20, 25 и 27 став 4, членот 36 став 1, членот 38 ст. 1 и 2, членот 43 став 1 точка 3, членот 57 став 3, чл. 58 и 61 став 1, членот 64 став 1, чл. 65 и 71 став 2, членот 72 став 2, членот 73 став 1, членот 74 ст. 1, 2 и 3, чл. 77 и 79 став 1, членот 81 став 2, чл. 82, 83, 85, 86, 87 и 96 став 2, членот 98 ст. 1 и 2, членот 99 став 2 и членот 100 зборовите: „општинскиот орган на внатрешните работи“ со различно членување се заменуваат со зборовите: „надлежниот општински орган на управата“ со соодветно членување.

Во членот 7 ст. 2 и 3, членот 17 став 2, членот 21 став 1, членот 23 став 1, членот 37 став 1 точка 3 и 4 и став 3, чл. 44, 53 и 57 став 2, членот 63 став 1, членот 69 став 1, членот 96 став 1 и членот 97 зборовите: „органот на внатрешните работи“ со различно членување се заменуваат со зборовите: „надлежниот општински орган на управата“ со соодветно членување.

Во членот 4 став 1, чл. 16 и 17 став 1, членот 35 став 2, чл. 40 и 41 став 3 зборовите: „поверенството за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница“ со различно членување се заменуваат со зборовите: „органот на внатрешните работи во републиката надлежен за контрола на преминувањето на државната граница“ со соодветно членување.

Член 38

Обрасците бр. 1, 2, 3, 5, 7 и 10, кои се менуваат, и новиот образец бр. 11 напечатени се кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 39

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 27-14/8

27 јуни 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Радован Стијачиќ, с. р.

Образец бр. 1

(Страна 1)

(Назив на органот)

во

БАРАЊЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАТНА ИСПРАВА ЗА СТРАНЕЦ И ВИЗА ИЛИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВИЗА*)

1. Презиме и име _____ Пол _____
2. Ден, месец и година на раѓањето _____ Место _____ Држава _____
3. Место на живеење и адреса _____
4. Државјанство _____ Занимање _____

Пополнува подносителот на барање за издавање виза:

5. Молам да ми се издаде виза за едно — неограничен број патувања (непотребното да се прецрта) _____
6. Имам патна исправа _____ број _____
(вид)
7. Патната исправа важи до _____ а е издадена од _____
8. Виза барам заради _____ во државата _____
(да се наведе причината на патувањето)

Пополнува подносителот на барање за издавање патна исправа:

9. Молам да ми се издаде: патен лист за странец — патна исправа за бегалци — патна исправа за лица без државјанство (непотребното да се прецрта) _____
10. Заради патување во _____ за време _____
11. Целта на патувањето _____

12. Со истата патна исправа патуваат членовите на семејството:

Презиме и име

Родниство

Година на раѓањето

Кон барањето прилагам: _____

Во _____

19 _____ година

(Потпис на подносителот на барањето)

(Страна 2)

Решено: _____

На _____

(Потпис на овластениот службеник)

Потврдувам дека примив: патен лист за странец — патна исправа за бегалци — патна исправа за лица без државјанство — решение _____ број _____

Во _____

19 _____ година

(Потпис на примателот)

*) Текстот на образецот се печати на еден од јазиците на народите на Југославија и најмалку на еден од странски јазици.

Образец бр. 3

(Страна 1)

(Назив на органот)

Во

БАРАЊЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ ИЛИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЧНА КАРТА ЗА СТРАНЕЦ КОЈ ПРИВРЕМЕНО ПРЕСТОЈУВА ВО ЈУГОСЛАВИЈА*)

1. Презиме и име _____ Пол _____
2. Ден, месец, година на раѓањето _____ Место _____ Држава _____
3. Државјанство _____ Занимање _____
4. Место на живеење и адреса во странство _____
5. Престојувалиште и адреса во Југославија _____
6. Вид на патната исправа _____ број _____ издадена од _____ важи до _____
7. Во Југославија одобрен привремен престој до _____
8. Датум на доаѓањето во Југославија _____
9. Во кое својство престојува во Југославија _____
10. Кој обезбедува средства за издржување и во колкав месечен износ _____

11. Молам да ми се издаде: одобрение за привремен престој — лична карта за странец (непотребното да се прецрта) _____

12. Заради _____ за време до _____
(да се наведе причината)

Кон барањето прилагам: _____

Во _____

_____ 19____ година

(Потпис на подносителот на барањето)

(Страна 2)

Решено: _____

На _____ 19____ година

(Потпис на овластениот службеник)

Потврдувам дека примив лична карта за странец, број _____

Во _____

_____ 19____ година

(Потпис на примателот)

*) Текстот на образецот се печати на еден од јазиците на народите на Југославија и најмалку на еден од странски јазици.

(Образец да се пополни со печатни букви)

Образец бр. 3
(Страна 1)

(Назив на органот)

П р и м е н о		
Број	Такса	Прилог

Б А Р А Њ Е

ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОСТОЈАНО НАСЕЛУВАЊЕ НА СТРАНЕЦ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

1. Презиме и име
2. Пол
3. Ден, месец и година на раѓањето
4. Место и држава на раѓањето
5. Државјанство
6. Дали имал порано друго државјанство и дали добил отпуст
7. Занимање
8. Последно место на живеење во странство, улица и број, држава
9. Сегашно место на престој, улица и број, држава
10. Брачна состојба
11. Број на деца и година на раѓањето на секое дете
12. Школка спрема
13. Кои јазици зборува
14. Сегашно запослување — во кое својство и кај кого (назив и адреса)
15. Место во кое сака да се насели постојано во Југославија, улица и број, општина, република

(Страна 2)

16. Поради што сака да се насели постојано во Југославија
17. Како ќе си обезбеди стан и издржување во Југославија
18. Има ли недвижен имот, каков и каде
19. Адреса на поблиски роднини во Југославија
20. Лично име, место и адреса на станот за оние лица во Југославија што него го познаваат и можат да ги потврдат наведените податоци

Во _____
_____ 19____ година

Подносител на барањето,

ПРИЛОГ:

- 1) Извод од матичната книга на родените,
- 2) Извод од матичната книга на венчаните (за лица во брак),
- 3) Уверение за здравствената состојба,
- 4) Исправа за школската или стручната спрема,
- 5) Исправа за обезбедени средства за издржување во Југославија _____

- 6) _____
- 7) _____

(Непотребното да се прецрта, а евентуално други прилози да се допишат)

(Место за фотографија во големина 3 X 4 cm)

(Место за такса за решение)

Образец бр. 5*

(Страна 1)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

(Назив на органот што ја издава пропусницата)

Број на исправата за идентитет

ТУРИСТИЧКА ПРОПУСНИЦА

Број

(М.П.)

(Заверка на влегување
во Југославија)

(Страна 2)

Пропусницата важи само со личната исправа за идентитет и дава право на престој во Југославија до седум дена. По користењето пропусницата им се враќа на пограничните органи. Во случај на добивање виза пропусницата му се предава на органот што ја издал визата.

* Текстот на образецот се печати на еден од јазиците на народите на Југославија и најмалку на еден од странски јазици.

Образец бр. 7

ОБРАСЦИ НА ШТЕМБИЛИ ЗА ВИЗИ

1. Образец на штембил за виза што органот на внатрешните работи во републиката надлежен за контрола на преминувањето на државната граница ја издава на лична патна исправа.

(Формат 37 × 60 mm)

Бр. 197

ВИЗА за транзит (7 дена)
влегување—излегување (90
дена)од ———— 19—— година
(М. П.) По овластување

2. Образец на штембил за виза што дипломатското или конзуларното претставништво на Југославија во странство односно надлежниот општински орган на управата ја издава на лична патна исправа.

(Формат 37 × 60 mm)

Бр. 156

ВИЗА за едно-неограниче-
но влегување—излегување
—влегување, транзитВажи од ———— до
——— 19—— година
(М. П.) По овластување

3. Образец на штембил за виза што органите надлежни за издавање визи ја издаваат на семејна патна исправа на странец.

(Формат 37 × 75 mm)

Бр. 129

ВИЗА за едно—неограни-
чено влегување—излегува-
ње—влегување, транзит во
време од ————до ———— 19—— година
со ———— лица
(М. П.) По овластување

4. Образец на штембил за виза што се издава на заедничка патна исправа и списокот од членот 12 на Законот.

(Формат 37 × 75 mm)

Бр. 117

ВИЗА за едно влегување—
излегување—влегување
транзитВажи од ————
до ———— 19——
година за ————(Име и презиме на водачот на
групата)со ———— лица.
(М. П.) По овластување

Образец бр. 10

ПРИЈАВА НА ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО—ЖИВЕА-
ЛИШТЕТО НА СТРАНЕЦ

Презиме и име	
Ден, месец и година на раѓањето	
Државјанство	
Вид и број на исправата	
Вид и број на визата и место на издавањето — број на туристичката пропусница	
Место и датум на преминувањето на границата	
Престој одобрен до	
Место на пријавувањето и адреса	
Датум на пријавата	
Забелешка	

(Потпис на подносителот на пријавата)

Образец бр. 11

Презиме и име на странецот	_____
Место и адреса на станодавецот	_____
Место и датум на пријавувањето	_____
Претходно пријавеното живеалиште	_____
(М. П.) _____ (Потпис на овластеното службено лице)	Датум на одјавувањето _____
	(Потпис на овластеното лице)

442.

Врз основа на членот 126 од Основниот закон за безбедноста на сообраќајот на јавните патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ВОЗАЧКИТЕ ДОЗВОЛИ

I. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат постапката за издавање, замена и продолжување на важењето на возачките дозволи; начинот за водење евиденција за издадените возачки дозволи и образецот на возачката дозвола.

Член 2

Одредбите од овој правилник не се однесуваат на воените возачки дозволи.

II. Издавање на возачка дозвола

Член 3

Возачката дозвола, согласно со Основниот закон за безбедноста на сообраќајот на јавните патишта, ја издава органот на внатрешните работи на општината пред чии испитни органи кандидатот за возач положи испит и на чија територија возачот има живеалиште, а ако нема живеалиште — органот на внатрешните работи на општината на чија територија возачот има престојувалиште.

Возачката дозвола се издава на образецот бр. 1 — „Возачка дозвола“.

Образецот на возачката дозвола го печати работната организација што ќе ја овласти Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и не смее да се пушта во слободна продажба.

Член 4

Возачката дозвола се издава на барање од странка.

Во барањето за издавање возачка дозвола мораат да бидат наведени: презиме и име, ден, месец, година и место на раѓањето, државјанство, живеалиште односно престојувалиште и адреса за подносителот на барањето, начинот на обучувањето (назив на органот или организацијата, односно презиме и име на возачот што го обучил подносителот), датум на полагањето на возачкиот испит, категорија на моторни возила за која се бара дозвола, место и датум на поднесувањето на барањето и потпис на подносителот.

Член 5

Кон барањето за издавање возачка дозвола се поднесува:

1) лекарско уверение, во оригинал, со кое се утврдува дека подносителот на барањето е телесно и душевно способен за управување моторно возило, кое не смее да биде постаро од шест месеци;

2) уверение за положениот возачки испит за управување моторни возила од онаа категорија за која се бара возачка дозвола;

3) две фотографии на подносителот на барањето во големина $3,5 \times 4,5$ cm.

Во лекарското уверение мора да биде наведено презиме и име и потесната специјалност на сите лекари што го прегледале кандидатот за возач, како и мислење за условите под кои возачката дозвола, со оглед на здравствената состојба на кандидатот, може да се издаде.

На фотографиите, подносителот на барањето мора да биде верно прикажан и снимен од лице без

капа. Ако е со лекарски преглед установено дека на подносителот на барањето при управувањето на моторно возило му се потребни очила, подносителот на барањето мора да биде снимен со очила.

Член 6

По приемот на барањето за издавање возачка дозвола општинскиот орган на внатрешните работи утврдува дали подносителот на барањето ги исполнува условите потребни за добивање дозвола, па според резултатот на утврдувањето, ќе издаде возачка дозвола или ќе донесе решение со кое се одбива барањето за издавање возачка дозвола.

Член 7

Означувањето на категоријата на возилото (А, Б, Ц, Д и Е) за која важи возачката дозвола се врши со ставање тркалест печат на општинскиот орган на внатрешните работи што ја издава дозволата и со запишување на датумот на полагањето на возачкиот испит во секоја рубрика во која се наведени возилата што може да ги управува возачот.

При издавањето на возачка дозвола врз основа на воена возачка дозвола или за замена на возачка дозвола издадена во некоја странска земја, наместо датум на полагањето возачкиот испит во односната рубрика ќе се запише датумот кога е издадена воената односно странската возачка дозвола.

Во возачката дозвола што важи само за управување трактор, во рубриката „забелешка“ се става натписот: „Важи само за Ф категорија“.

Член 8

На малолетно лице што наполнило 16-годишна возраст и положило возачки испит за управување возила од „А“ категорија ќе му се издаде возачка дозвола со назначување дека важи само за управување моторицикли со мотор чиј работен волумен не преминува 125 cm³.

Член 9

На лице што практичниот дел на возачкиот испит за управување моторни возила од „А“ категорија ќе го положи на возило за инвалиди или на автомобил со три тркала, односно што практичниот дел на возачкиот испит за управување моторни возила од „Б“ категорија ќе го положи на работна машина, ќе му се издаде возачка дозвола во која ќе се наведе дека важи само за управување оној вид возило на кое е положен практичниот дел на возачкиот испит.

Член 10

На инвалиди и лица со телесни недостатоци што не претставуваат пречка за управување моторни возила, но значително го отежнуваат, ќе им се издаде возачка дозвола која важи само под услов возачот во времето кога управува моторно возило да биде снабден со потребни помагала (очила, протези, слушен апликатор и др.), односно која важи само за определени возила специјално пригодени за возачи со определен телесен недостаток, или за едно определено моторно возило приспособено кон индивидуалните недостатоци на определен возач.

Во возачката дозвола од ставот 1 на овој член ќе се наведат условите односно ограничувањата под кои важи таа.

Член 11

На лице што по влегувањето во сила на Основниот закон за безбедноста на сообраќајот на јавните патишта му е издадена воена возачка дозвола ќе му се издаде, на негово барање, возачка дозвола пропишана со овој правилник без полагање возачки испит

ако ги исполнува другите услови утврдени со Основниот закон за безбедноста на сообраќајот на јавните патишта за издавање возачка дозвола (член 111 став 2 точ. 2 до 4).

Возачката дозвола од ставот 1 на овој член се издава за управување онаа категорија моторни возила во која спаѓаат возилата за чие управување лицето на кое му се издава дозволата е овластено со воената возачка дозвола.

Кон барањето за добивање возачка дозвола врз основа на издадена воена возачка дозвола се поднесува:

- 1) лекарско уверение за телесната и душевната способност за управување моторни возила, кое не смее да биде постаро од шест месеци;
- 2) заверен препис од воената возачка дозвола на кој надлежниот општински орган за работите на народната одбрана потврдил дека издадената воена возачка дозвола е важечка;
- 3) две фотографии во големина $3,5 \times 4,5$ cm.

Кон барањето за добивање возачка дозвола за управување моторни возила од „Д“ категорија, покрај исправите од ставот 3 на овој член, се поднесува и потврда дека подносителот на барањето поминал најмалку две години на практично управување моторни возила чија најголема дозволена тежина преминува 3.500 kg.

Член 12

Во воената возачка дозвола, врз основа на која е издадена возачката дозвола пропишана со овој правилник, општинскиот орган на внатрешните работи што ја издал возачката дозвола ќе стави за тоа забелешка.

На лице на кое му е издадена возачка дозвола според одредбите од овој правилник не може врз основа на воената возачка дозвола да му се издаде нова возачка дозвола ниту да му се признае право на управување моторни возила од категоријата за која не стекнало право на управување според одредбите од овој правилник.

Член 13

На југословенски државјани што имаат живеалиште вон од територијата на Југославија, на странски државјани на служба во дипломатски или конзуларни претставништва на странски држави во Југославија и на странци на кои им е одобрено постојано настанување на територијата на Југославија, ќе им се издаде, согласно со одредбите од Основниот закон за безбедноста на сообраќајот на јавните патишта (член 125), на нивно барање, возачка дозвола пропишана со овој правилник за управување оние категории моторни возила за кои тие лица се овластени со важечката странска дозвола, ако барање за замена на странска возачка дозвола со југословенска возачка дозвола поднесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во Југославија односно од денот на добивањето на одобрение за постојано настанување на територијата на Југославија.

Кон барањето за добивање возачка дозвола според одредбата од ставот 1 на овој член се поднесува:

- 1) лекарско уверение за телесната и душевната способност за управување моторни возила, кое не смее да биде постаро од шест месеци;
- 2) превод на странската возачка дозвола заверен од судски толкувач или од органот надлежен за одржување врска со дипломатските и конзуларните претставништва на странски држави;
- 3) две фотографии во големина $3,5 \times 4,5$ cm.

По исклучок, лица на дипломатска листа можат наместо лекарското уверение од точката 1 на ставот 2 на овој член да поднесат писмена изјава дека не боледуваат од ниедна од болестите што со ва-

жечките југословенски прописи е предвидена како пречка за издавање возачка дозвола. Оваа изјава ја заверува Протоколот на Државниот секретаријат за надворешни работи.

Странска возачка дозвола што не е издадена на образецот пропишан со меѓународниот договор што го ратификувала Југославија, или од чиј текст не може да се заклучи за која категорија моторни возила е издадена и дали ѝ истекол рокот на важењето, може да се замени според одредбата од ставот 1 на овој член само ако подносителот на барањето за замена на странска возачка дозвола поднесе и исправа издадена од органот надлежен за издавање возачки дозволи во земјата во која е странската дозвола издадена од која се гледа за која категорија моторни возила важи таа дозвола, односно дали ѝ истекол рокот на важењето.

На лицето на кое му се издава возачка дозвола според одредбата од ставот 1 на овој член му се одзема странската возачка дозвола.

Странската возачка дозвола ќе му се врати на лицето од кое е одземена, на негово барање, кога ја напушта територијата на Југославија, под услов да ја врати југословенската возачка дозвола што му е издадена во замена за странската возачка дозвола.

III. Важење и продолжување на важењето на возачката дозвола

Член 14

Возачката дозвола важи пет години од денот на нејзиното издавање односно од денот на продолжувањето на нејзиното важење.

На лице што наполнило 65 години возачка дозвола му се издава со рок на важење од две години.

На лице за кое на лекарски преглед е утврдено и во лекарското уверение констатирано дека има извесни психички или физички недостатоци кои уште не претставуваат пречка за издавање возачка дозвола, но дека постојат изгледи дека неговата здравствена состојба ќе се влоши, ќе му се издаде возачка дозвола со рокот на важењето предложен во лекарското уверение, а кој не може да биде пократок од две години.

Член 15

Важењето на возачката дозвола го продолжува, на барање од возачот, општинскиот орган на внатрешните работи што го води возачот во својата евиденција.

Возачот што бара продолжување на важењето на возачка дозвола од „Д“ категорија или на возачка дозвола издадена според одредбите на членот 14 ст. 2 и 3 на овој правилник, мора да поднесе лекарско уверение за телесната и душевната способност за управување моторни возила, кое не смее да биде постаро од шест месеци.

Продолжувањето на важењето на возачката дозвола се забележува во дозволата.

Член 16

Ако возачот не побара продолжување на важењето на возачката дозвола во рок од една година од денот на истекот на нејзиното важење, возачката дозвола ќе се поништи.

IV. Издавање нова возачка дозвола наместо загубена или дотраена

Член 17

Губењето на возачка дозвола возачот е должен да му го пријави на органот на внатрешните работи на општината на чија територија е загубена возачката дозвола.

Ако возачот ја загуби возачката дозвола надвор од територијата на општината во која имал живеалиште, општинскиот орган на внатрешните

работи, на негово барање, ќе му издаде за тоа потврда, во која ќе ја наведе категоријата на возилото што го управува возачот. Оваа потврда се издава со важење само за онолку време колку што му е потребно на возачот да се врати со возилото во седиштето, на органот на внатрешните работи на општината на чија територија има живеалиште.

Општинскиот орган на внатрешните работи што ќе издаде потврда од ставот 2 на овој член ќе го извести за тоа органот на внатрешните работи на општината во која возачот на кој му е издадена потврдата има живеалиште.

Член 18

Барање за издавање нова возачка дозвола наместо загубената возачот му поднесува на органот на внатрешните работи на општината на чија територија има живеалиште.

Кон барањето за издавање нова возачка дозвола наместо загубената мораат да се приложат две фотографии на возачот во големина $3,5 \times 4,5$ cm.

Барањето за издавање нова возачка дозвола наместо загубената возачот е должен да го поднесе лично. Работникот во општинскиот орган на внатрешните работи што го примил ова барање е должен да го утврди идентитетот на подносителот на барањето.

Член 19

Новата возачка дозвола наместо загубената ја издава органот на внатрешните работи на општината на чија територија возачот има живеалиште.

На возачот што ќе поднесе барање за издавање нова возачка дозвола наместо загубената надлежниот општински орган на внатрешните работи наместо нова возачка дозвола може да му издаде привремена дозвола за управување моторни возила во која врз основа на податоците од картонот на возачот ќе ја наведе категоријата на моторните возила за чие управување бил овластен возачот.

Привремената дозвола од ставот 2 на овој член се издава со важење до 30 дена и мора да биде снабдена со фотографија на возачот. Таа ја заменува возачката дозвола за времето додека не биде издадена нова возачка дозвола.

Член 20

Ако возачката дозвола дотраела, возачот мора да бара возачката дозвола да му се замени со нова.

Барањето за замена на дотраената возачка дозвола возачот го поднесува до органот на внатрешните работи на општината на чија територија возачот има живеалиште.

Кон барањето за замена на дотраена возачка дозвола мораат да се приложат две фотографии на возачот во големина $3,5 \times 4,5$ cm.

Општинскиот орган на внатрешните работи што ја заменил возачката дозвола ќе ја уништи дотраената возачка дозвола и за тоа ќе стави службена забелешка на барањето за замена на дотраената возачка дозвола.

Член 21

Новата возачка дозвола што се издава наместо загубена односно дотраена возачка дозвола го носи истиот регистарски број како и загубената односно дотраената возачка дозвола.

V. Издавање меѓународна возачка дозвола и превод на југословенска возачка дозвола

Член 22

На возач на кој му е издадена југословенска возачка дозвола за управување моторни возила,

може, на негово барање, да му се издаде меѓународна возачка дозвола.

Меѓународните возачки дозволи ги издаваат организациите на Авто-мото сојузот на Југославија.

Меѓународната возачка дозвола се издава на образецот пропишан со Конвенцијата за друмскиот сообраќај од 1949 година.

Организациите на Авто-мото сојузот на Југославија се должни да водат регистар на издадените меѓународни возачки дозволи.

Во регистарот на издадените меѓународни возачки дозволи се внесуваат следните податоци: презиме и име на возачот на кој му е издадена меѓународна возачка дозвола, живеалиште, адреса и занимање на возачот, категорија на возилото за која е издадена меѓународна возачка дозвола, број и датум на издавањето на југословенската возачка дозвола врз основа на која е издадена меѓународна возачка дозвола. Регистарот мора да биде пагиниран и заверен од органот на внатрешните работи на општината на чија територија е седиштето на организацијата на Авто-мото сојузот на Југославија што го води регистарот.

Член 23

Превод односно преведен извод на југословенска возачка дозвола им издаваат на возачите што заминуваат со моторни возила во странски земји во кои таков превод односно преведен извод се бара организациите на Авто-мото сојузот на Југославија.

VI. Евиденција за издадените возачки дозволи

Член 24

Општинскиот орган на внатрешните работи води евиденција за возачките дозволи издадени на возачи што имаат живеалиште на територијата на општината.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член се состои од регистар на возачите на моторни возила и од картотека на возачите на моторни возила.

Член 25

Во регистарот на возачите на моторни возила се внесуваат следните податоци: реден број, презиме и име на возачот, негово живеалиште и адреса и рубрика за забелешки.

Член 26

Картотеката на возачите на моторни возила се состои од картони на возачите. Картонот на возачот ги содржи следните податоци: презиме и име на возачот; датум и место на раѓањето; државјанство и занимање на возачот; број на издадената возачка дозвола и датум на нејзиното издавање; назив на органот што ја издал дозволата; ознака на категоријата на моторното возило што возачот има право да го управува и рок на важењето на издадената возачка дозвола.

На картонот на возачот мора да биде налепена фотографијата на возачот и назначен бројот под кој возачот е запишан во регистарот на возачите на моторни возила.

Во картонот на возачот се запишуваат казните, заштитните мерки и мерките на безбедност што ќе му бидат изречени на возачот во прекршочна или кривична постапка за прекршоци односно кривични дела сторени во сообраќајот.

Картонот на возачот се води на образецот бр. 2 — „Картон на возачот“.

Член 27

На барањето за издавање возачка дозвола се забележува, по издавањето на возачката дозвола,

редниот број под кој возачот е запишан во регистарот на возачите на моторни возила.

Барањето врз основа на кое е издадена возачка дозвола заедно со исправите поднесени кон тоа барање го сочинуваат досието на возачот, кое се чува кај органот што ја издал возачката дозвола.

Член 28

Возачот што ќе го промени живеалиштето и ќе се пресели од една општина во друга должен е во рок од 15 дена од денот на доаѓањето во новото живеалиште да му се пријави на органот на внатрешните работи на општината на чија територија е неговото ново живеалиште, заради запишување во евиденцијата на возачките дозволи.

Органот на внатрешните работи на општината на чија територија возачот има ново живеалиште ќе побара од органот на внатрешните работи на општината од чија територија возачот се преселил да го брише од регистарот на возачите на моторни возила и да му го достави неговиот картон и досието на возачот.

Пријавата на промена на живеалиште од ставот 1 на овој член и редниот број под кој возачот е запишан во новиот регистар на возачите на моторни возила се запишуваат во возачката дозвола.

VII. Пресели и завршни одредби

Член 29

Продолжувањето на важењето на возачките дозволи на кои рокот на важењето им истекол до денот на влегувањето во сила на овој правилник треба да се изврши во рок од една година од денот на неговото влегување во сила. Ова продолжување ќе се изврши за наредните пет години сметајќи од денот кога ќе се изврши продолжувањето на важењето.

Член 30

При првото продолжување на важењето на возачките дозволи за професионални возачи издадени според одредбите од Правилникот за возачите на моторни возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/59 и 46/61) општинските органи на внатрешните работи ќе извршат замена на тие возачки дозволи со возачки дозволи пропишани со овој правилник.

На возач што има дозвола за возач на трактор издадена според одредбите на Правилникот за возачите на моторни возила, ќе му се издаде при првото продолжување на важењето на таа дозвола по влегувањето во сила на овој правилник возачка дозвола пропишана со овој правилник и во неа ќе се стави натписот според одредбата од членот 7 став 3 на овој правилник.

Рокот на важењето на возачките дозволи издадени според одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се смета од денот на извршувањето на замена.

Член 31

Потврдите за познавањето на сообраќајните прописи за управување во сообраќајот на јавните патишта со мопеди и работни машини што се издадени според одредбите од Правилникот за возачите на моторни возила престануваат да важат на 31 декември 1967 година. До тој ден ќе се изврши замена на тие потврди со возачки дозволи пропишани со овој правилник.

Замена на потврдите од ставот 1 на овој член со возачки дозволи пропишани со овој правилник врши, на барање од лицето што има потврда, органот на внатрешните работи на општината на чија територија има живеалиште лицето што има потврда. Овој орган е должен за извршената замена да стави службена забелешка на барањето за замена на потврдата.

Лицето што поднесува барање да му се замени потврдата од ставот 1 на овој член со возачка дозвола пропишана со овој правилник е должно кон барањето за замена да поднесе и лекарско уверение со кое се утврдува дека е телесно и душевно способно за управување моторни возила. Лекарското уверение не смее да биде постаро од шест месеци.

Во возачките дозволи со кои се заменуваат потврдите за познавање на сообраќајните прописи за управување во сообраќајот на јавните патишта со мопеди се заверува категоријата „А“.

Во возачките дозволи со кои се заменуваат потврдите за познавање на сообраќајните прописи за управување во сообраќајот на јавните патишта со работни машини се заверува категоријата „Б“ и се назначува дека возачката дозвола важи само за управување во сообраќајот на јавните патишта со работни машини.

Член 32

На возач што е запослен во работна организација како возач на трактор, а имал возачка дозвола на професионален возач за управување моторни возила од „Б“ категорија ќе му се издаде при вршењето на замената од членот 30 на овој правилник возачка дозвола пропишана со овој правилник и во неа ќе се завери категоријата „Б“, а во рубриката „забелешка“ ќе се стави натписот „Важи и за управување со трактори“.

Лице што бара замена на возачка дозвола според одредбата од ставот 1 на овој член е должно кон барањето да поднесе и потврда од работната организација дека е запослено во својство на возач на трактор.

Член 33

По истекот на две години од денот на влегувањето во сила на овој правилник возачот на кој според одредбата од чл. 12 и 12а на Правилникот за возачите на моторни возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/59 и 46/61) му е издадена возачка дозвола на професионален возач со важење за управување само моторни возила во експлоатација на градско сообраќајно претпријатие, стекнува право да ги управува без ограничување оние категории моторни возила на чие управување бил овластен на денот на влегувањето во сила на Основниот закон за безбедноста на сообраќајот на јавните патишта, ако со републичките прописи донесени врз основа на членот 111 став 4 на тој закон не е определено поинаку.

Член 34

Обрасците од чл. 3 и 26 на овој правилник се напечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 35

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за возачите на моторни возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/59 и 46/61).

Член 36

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 344-15/17

29 јуни 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Радован Стијачки, с. р.

Образец бр. 1

(Надворешна страна 1)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

YU

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
Permis de Conduire

(Внатрешна страна 1)

1. Презиме _____	
2. Име _____	
3. Датум и место на раѓањето: _____	
4. Место на живеалиштето: _____	
Потпис на возачот: _____	Фотографија на возачот
5. Издадена од: _____	
6. Во _____ на _____ 19____ година	
7. Важи до _____ 19____ година	
Бр. _____	
Потпис, _____	(М. П.)

(Внатрешна страна 2)

Промена на местото на живеалиштето — Назив и седиште на органот кај кој е запишан возачот во евиденција	

Датум _____	(М. П.)
Потпис _____	

Датум _____	(М. П.)
Потпис _____	

Датум _____	(М. П.)
Потпис _____	
ОГРАНИЧУВАЊЕ:	

(Внатрешна страна 3)

	Категорија на возила за која важи возачката дозвола бр. _____	
А	Моторцикли со или без приколка, возила за инвалиди и автомобили на три тркала чија тежина без товарот не преминува 400 kg	(М. П.)
Б	Автомобили за превоз на лица кои покрај седиште за возачот имаат најмногу осум седишта и моторни возила за превоз на товари чија најголема дозволена тежина не преминува 3.500 kg. На овие возила може да им биде придодадена лесна приколка.	(М. П.)
Ц	Моторни возила за превоз на товари чија најголема дозволена тежина преминува 3.500 kg. На овие возила може да им биде придодадена лесна приколка.	(М. П.)
Д	Моторни возила за превоз на лица, кои покрај седиште за возачот, имаат повеќе од осум седишта. На овие возила може да им биде придодадена лесна приколка.	(М. П.)
Е	Моторни возила од Б, Ц или Д категорија со приколка, кога најголемата дозволена тежина на приколките преминува 750 kg.	(М. П.)

(Надворешна страна 2)

Се продолжува важењето на возачката дозвола до _____ 19____ година	(М. П.)
Потпис:	
Се продолжува важењето на возачката дозвола до _____ 19____ година	(М. П.)
Потпис:	
Се продолжува важењето на возачката дозвола до _____ 19____ година	(М. П.)
Потпис:	
Забелешка:	

Образец бр. 2
(боја сина)

Реден број од регистарот на возачите

Категорија _____

КАРТОН НА ВОЗАЧОТ

Презиме и име	
Татково име	Датум на раѓањето
Место на раѓањето	Државјанство
Занимање	Број на возачката дозвола
Датум на издавањето на возачката дозвола	Рок на важноста на возачката дозвола
Назив на органот што ја издал дозволата	

Категорија на возила за која важи возачката дозвола

	Категорија	Датум на заверката	Назив на органот што извршил — заверка на дозволата	Датум на полагањето на испитот
Фотографија на возачот 3.5 x 4.5 cm	А			
	Б			
	Ц			
	Д			
	Ф			
	БЕ			
	ЦЕ			
	ДЕ			

Ограничување на важењето на возачката дозвола

--

Продолжување на важењето на возачката дозвола

Важењето продолжено до _____ _____ 19____ година Назив на органот што го про- должил важењето _____ _____ Потпис, _____	Важењето продолжено до _____ _____ 19____ година Назив на органот што го про- должил важењето _____ _____ Потпис, _____	Важењето продолжено до _____ _____ 19____ година Назив на органот што го про- должил важењето _____ _____ Потпис, _____
--	--	--

Место на живеалището

Место на живеалинството (и општина)	Точна адреса	Датум на пријавата

Казни, заштитни мерки и мерки на безбедност изречени во прекршочна или кривична постапка

[illegible]

443.

Врз основа на членот 42 од Основниот закон за семето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), сојузниот секретар за стопанство пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НОВОСОЗДАДЕНО СЕЛЕКЦИОНИРАНО ШУМСКО СЕМЕ

Член 1

Признавање на новосоздадено селекционирано шумско семе се врши откако ќе се утврдат:

- 1) биолошките, еколошките и технолошките својства на шумските дрвја произведени од новосоздаденото селекционирано шумско семе;
- 2) подрачјата или реоните во кои шумските дрвја од точката 1 на овој став можат најуспешно да се одгледуваат.

Утврдување на својствата од ставот 1 точка 1 на овој член се врши на произведен саден материјал во наспoredни опити.

Член 2

Новосоздадено селекционирано шумско семе може да се признае само ако е тоа резултат на селекција

За новосоздадено селекционирано шумско семе матичните стебла мораат да произлегуваат од признаени елитни стебла или плус-стебла или од признаени семенски плантажи.

Член 3

Постапка за признавање новосоздадено селекционирано шумско семе се поведува врз основа на барање поднесено од создавачот на новосоздаденото семе односно од заинтересираната работна или друга организација, а постапката за одобрување интродукција на странско селекционирано шумско семе — врз основа на барање поднесено од заинтересираната работна или друга организација.

Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до Сојузниот секретаријат за стопанство (во понатамошниот текст: Секретаријатот).

Член 4

Барањето за признавање новосоздадено селекционирано шумско семе мора да ги содржи следните податоци:

- 1) вид на новосоздаденото селекционирано шумско семе;
- 2) назив односно име и презиме на селекционерот и соработникот според редоследот на учеството во работата на селекција;
- 3) назив на работната и друга организација односно име и презиме на лицето што има авторско право;
- 4) година на почетокот на работата на селекција;
- 5) цел на селекцијата;
- 6) потекло и генетски особини на матичниот семенски материјал;
- 7) опис на постапката (методата) на селекција;
- 8) предностите на новосоздаденото селекционирано шумско семе во поглед на производните својства (искористување на станишните можности за побрз растеж и прираст, способност за приспособување кон неповолните услови на земјиштето и климата, подобрување на технолошките особини на дрвото, отпорност спрема растителните болести и штетници и др.);
- 9) можност за произведување на новосоздаденото селекционирано шумско семе;
- 10) подрачјата или реоните во кои може да се одгледуваат шумски дрвја произведени од новосоздаденото селекционирано шумско семе.

Подносителот на барањето ја прилага кон барањето и документацијата за извршените опити, со назначување на местата во кои се извршени тие.

Член 5

Барањето за одобрување на интродукцијата на странско селекционирано шумско семе мора да ги содржи податоците од членот 4 став 1 точ. 1, 8 и 10 и став 2 на овој правилник.

Член 6

По приемот на барањето од членот 4 став 1 на овој правилник, стручната комисија, формирана во смисла на членот 5 од Основниот закон за семето, е должна:

- 1) да го провери, врз основа на барањето и документацијата од членот 4 на овој правилник, потеклото, начинот на добивањето и наследните особини на новосоздаденото селекционирано шумско семе;
- 2) да го прегледа во текот на вегетацијата садниот материјал и подигнатите опитни насади од новосоздаденото селекционирано шумско семе.

По приемот на барањето од членот 5 на овој правилник податоците за производните својства на странско селекционирано шумско семе од членот 4 став 1 точка 8 на овој правилник ги проверува стручната комисија со преглед на произведениот саден материјал и подигнатите опитни насади од тоа семе, и тоа во реонот за кој се препорачува тоа семе.

Резултатите на проверувањето стручната комисија ги утврдува записнички.

Член 7

Ако резултатите на проверувањето од членот 6 ст. 1 и 2 на овој правилник се задоволителни, стручната комисија со наспoredни опити во производството ги продолжува испитувањата и проверувањата дали предностите на новосоздаденото односно на странското селекционирано шумско семе во поглед на неговите производни својства се резултат на наследни или еколошки фактори.

Ако утврди дека резултатите на проверувањата од членот 6 ст. 1 и 2 на овој правилник не се задоволителни и најде дека нема основ да се продолжат во текот на производството, наспoredните опити со садниот материјал произведен од новосоздаденото односно странско селекционирано шумско семе, стручната комисија ќе му предложи на Секретаријатот да го одбие барањето на подносителот.

Член 8

Во наспoredните опити садниот материјал произведен од новосоздадено односно странско селекционирано шумско семе се испитува под шифриран знак.

Бројот на наспoredните опити и нивното траење, како и тоа во кои подрачја ќе се вршат тие, го определува стручната комисија.

Наспoredните опити се вршат кај работни организации што се занимаваат со одгледување на шуми.

Член 9

Испитувањето на садниот материјал произведен од новосоздадено или странско селекционирано шумско семе се врши со неговото споредување со садниот материјал, произведен од семе на соодветен вид дрвја од признаените семенски објекти, што во подрачјето за кое се препорачува новосоздаденото односно странското селекционирано шумско семе има најдобра производна карактеристика која се испитува.

Член 10

Стручната служба, што ќе ја определи Секретаријатот, им дава помош на изведувачите на наспoredни опити, врши контрола над изведувањето на опитите и ги обработува конечните резултати на опитите според утврдените методи.

Односот помеѓу стручната служба и Секретаријатот и односот помеѓу изведувачите на опити и Секретаријатот се уредуваат со договори.

Член 11

Новосоздаденото селекционирано шумско семе се признава, а интродукцијата на странско селекционирано шумско семе се одобрува, ако семето со своите наследни особини дава шумски дрвја од добри биолошки, еколошки и технолошки карактеристики, особено: од побрз раст и поголем прираст, или поквалитетно дрво за определени цели, или од поголема отпорност спрема одредени растителни болести и штетници, или од полесно приспособување кон неповољните услови на земјиштето и климата.

Член 12

Признаеното новосоздадено селекционирано шумско семе се внесува во регистарот на новосоздаденото селекционирано шумско семе врз основа на решението за признавање.

Странско селекционирано шумско семе чија интродукција е одобрена се внесува во евиденцијата за странското селекционирано шумско семе врз основа на решението за одобрување на интродукцијата.

Регистарот од ставот 1 на овој член и евиденцијата од ставот 2 на овој член ја води Секретаријатот.

Член 13

Селекционирано шумско семе ќе се брише, врз основа на решението на Секретаријатот, од регистарот односно евиденцијата од членот 12 на овој правилник, ако престане да ги има својствата поради кои е признаено за новосоздадено, односно поради кои е одобрена интродукцијата.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-482/1

19 јуни 1967 година
Белград

Заменик
сојузен секретар
за стопанство,
Владо Јуричиќ, с. р.

444.

Врз основа на членот 63 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗОТ И ВНЕСУВАЊЕТО НА ПАПАГАЛИ ОД СТРАНСТВО

1. Наредбата за забрана на увозот и внесувањето на папагали од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/57).

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-382/1

15 јуни 1967 година
Белград

Заменик
сојузен секретар
за стопанство,
Владо Јуричиќ, с. р.

445.

Врз основа на членот 28 став 2 од Основниот закон за семето („Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/65), сојузниот секретар за стопанство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЦЕРТИФИКАТИ ЗА СЕМЕ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВА

1. Во Решението за определување на установите за издавање сертификати за семе што се извезува („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/66) во точката 1 одредба под 6 на крајот точката се заменува со точка и записка и во тоа се додава нова одредба под 7, која гласи:

„7) Лабораториј за испитување семена, Осиек.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-564/1

24 јуни 1967 година
Белград

Заменик
сојузен секретар
за стопанство,
Владо Јуричиќ, с. р.

446.

Врз основа на членот 26 став 4 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 23/67), директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ОБВРСКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ЦЕНОВНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ЧИИ ЦЕНИ СЕ ФОРМИРААТ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ

1. Производителските стопански организации се должни на Сојузниот завод за цени да му ги доставуваат заради евидентирање ценовниците за следните индустриски производи од членот 1 на Уредбата за формирањето на продавните цени според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/67):

- 1) каолин,
- 2) керамика за домаќинство,
- 3) амбалажно стакло за прехранбената индустрија,
- 4) печки и шпорети,
- 5) радио и телевизиски приемници,
- 6) креозотно масло,
- 7) мебел,
- 8) моливи,
- 9) каделно и јутено предиво и ткаенини,
- 10) квасец пекарски,
- 11) тетратки.

Ценовниците од ставот 1 на оваа точка производителските стопански организации се должни на Сојузниот завод за цени да му ги доставуваат за цените што ќе ги формираат по влегувањето во сила на Уредбата за формирањето на продавните цени според условите на пазарот, а пред почетокот на продажбата на производите по тие цени.

Ценовниците од ставот 1 на оваа точка мораат да содржат податоци од точката 1 на Наредбата за податоците што ги содржат ценовниците и спогодбите за цени и за обврската за доставување на ценовниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/67).

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр. 04-9/1
10 јули 1967 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за цени.
Никола Филиповиќ, с. п.

447.

Врз основа на членот 20 точ. 3 и 4 во врска со чл. 16 и 23 од Законот за Сојузниот совет за координација на научните дејности и за Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Управниот одбор на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности распишува

К О Н К У Р С

ЗА ДАВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИИ

1. Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности (во понатамошниот текст: Фондот), во согласност со Програмата на научните дејности што ќе се финансираат со учество на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности во 1967 година, а што ја усвои Сојузниот совет за координација на научните дејности на X седница од 18 мај 1967 година, ќе дава средства под условите пропишани во овој конкурс како учество во финансирање, и тоа:

1) научноистражувачки проекти:

а) ефикасност на санкциите спрема малолетни сторители на кривични дела, со посебен осврт врз повратот кај малолетниците;

б) финансирање во научноистражувачката дејност во Југославија;

в) примена на електронската сметковна техника во автоматизацијата на конкретните производствени процеси;

2) инвестиции:

— набавка на дигитални електронски сметачи.

2. На конкурсот можат да учествуваат:

1) за работа на научноистражувачките проекти од точката 1 под 1 на овој конкурс — научноистражувачки институти и други самостојни научноистражувачки организации, факултети и други високи школи, академии на науките, стопански и други организации и нивни здруженија што во свој состав имаат истражувачки единици, како и групи научни работници и одделни научни работници;

2) за набавка на дигитални електронски сметачи — универзитети и факултети за чија наставна и научна дејност се потребни сметачите.

3. Средствата за финансирање на научноистражувачкиот проект од точката 1 под а) и б) се даваат без обврска за враќање, а со учество до 20%.

За финансирање на научноистражувачкиот проект од точката 1 под в) на овој конкурс Фондот дава кредит во височина до 40% од вкупните вложувања, со рок за враќање кој не може да биде подолг од 10 години и со камата по стопа од 3%. Ако за оваа цел научноистражувачката организација добие од банка кредит, Фондот ќе ѝ ја надомести на организацијата разликата помеѓу каматата на кредитот што за проектот го дава банката и каматата што за овие цели ја наплатува Фондот.

За набавка на електронски дигитални сметачи Фондот ќе одобрува кредити со рок за враќање кој не може да биде подолг од 10 години, со камата

по стопа од 2% и задолжително учество на заинтересираните организации од најмалку 50%.

4. Барањето за финансирање на научноистражувачките проекти од точката 1 под 1 на овој конкурс треба да содржи:

1) разработена програма за работа на проектот, со приказ на динамиката на извршувањето;

2) податоци за научноистражувачките кадри што ќе работат на проектот;

3) исправа за понуденото учество во трошоците на финансирањето;

4) пресметка на трошоците, со динамика и спецификација на употребата на средствата.

5. Барањето за финансирање на набавката на електронски дигитални сметачи од точката 1 под 2 на овој конкурс треба да содржи:

1) образложение на потребата за набавка на електронски дигитален сметач од определен капацитет;

2) податоци за стручните и техничките кадри што ќе ги користат електронските дигитални сметачи;

3) програма за користење на електронскиот дигитален сметач, со образложение на воведувањето на оваа сметковна техника и метода првенствено во редовната настава;

4) пресметка на средствата потребни за набавка на електронски дигитален сметач, со спецификација на трошоците за набавка, со назначување на износот на средствата барани од Фондот и со исправа за понуденото учество.

6. Документацијата од точ. 4 и 5 на овој конкурс, како и другите податоци, учесниците на конкурсот ќе ги состават според упатството што на нивно барање ќе им го достави Фондот.

7. Приоритет при доделување средства за финансирање на научноистражувачките проекти ќе имаат подносителите на барање:

1) што со разработената програма за работа на проектот ќе ја опфатат основната тематика и што според состојбата на научноистражувачки кадри, искуството и постигнатите резултати даваат повеќе гаранција дека во предвидениот рок успешно ќе ја извршат програмата за работа;

2) што за проектите чија реализација го бара тоа, ќе обезбедат соработка на сродни научноистражувачки установи и организации, што за тоа имаат потребни кадровски и материјално-технички услови;

3) чија развојна ориентација односно специјализација опфаќа научноистражувачка проблематика од оние дисциплини во чие подрачје спаѓа проектот за кој се бараат средства, а кои имаат искуство и постигнуваат резултати во работата на подрачјето во кое спаѓа проектот.

Височината на понуденото учество и рокот за извршување на задачите влијаат врз приоритетот во добивањето на средства

8. За финансирање на научноистражувачкиот проект наведен во точката 1 под в) на овој конкурс приоритет ќе има, при исполнување на условите од точката 7 на овој конкурс, оној подносител на барање за проект чии решенија би можеле да се применат во повеќе индустриски претпријатија, во кои се користи индустриска опрема произведена во целина или делумно во Југославија

9. Приоритет при давањето на кредити за набавка на електронски дигитални сметачи имаат електротехничките факултети, универзитетите што уште немаат електронски дигитални сметачи и факултетите што ќе се здружат заради заедничка набавка и користење на сметачи

10. Барања за доделување средства според овој конкурс се поднесуваат на Фондот во рок од 60 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен лист на СФРЈ“.

Претседател на Управниот
одбор на Фондот,
Директор на Фондот,
Радислав Рачевиќ, с. п. Милош Пољаншек, с. п.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ ДОНЕСЕНИ ПО 7 АПРИЛ 1965 ГОДИНА СО КОИ ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛ. 34 И 35 ОД ЗАКОНОТ ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА НАЕМНИТЕ ЗГРАДИ И НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СЕ НАЦИОНАЛИЗИРААТ ГРАДЕЖНИ ЗЕМЈИШТА

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја уставноста на одлуките за национализација на градежно земјиште донесени по 7 април 1965 година, со кои врз основа на чл. 34 и 35 од Законот за национализација на наемните згради и на градежното земјиште се национализираат градежни земјишта, врз основа на јавната расправа одржана на 19 јуни 1967 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се утврдува дека по 7 април 1965 година, како краен рок за усогласување на сојузните закони со Уставот, одредбите на чл. 34 и 35 од Законот за национализација на наемните згради и на градежното земјиште („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/58) не можат да бидат основ за национализација на градежно земјиште.

2. Поради тоа се поништуваат прописите донесени по 7 април 1965 година, со кои врз основа на чл. 34 и 35 од наведениот закон се национализираат градежни земјишта, и тоа:

1) одлуките односно уредбите на извршните совети на социјалистичките републики Црна Гора, Хрватска и Србија за определување на местата што се сметаат за градови и населби од градски карактер;

2) одлуките на Извршниот совет на СР Црна Гора, на собранијата на Автономните покраини, на бившите околии и на општините за определување на потесниот градежен реон во градовите и населбите од градски карактер и за проширување на овој реон.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, во службените весници на социјалистичките републики Црна Гора, Хрватска и Србија, во службените весници на автономните покраини Војводина и Косово и Метохија.

Разлози

По повод барањата на граѓани, работни организации и установи Уставниот суд по сопствена иницијатива поведе постапка за оценување на уставноста на одлуките на соодветните органи врз основа на кои по влегувањето во сила на Уставот е извршена национализација на градежното земјиште.

Во текот на постапката Уставниот суд утврди дека извршните совети на социјалистичките републики Црна Гора, Хрватска и Србија и по донесувањето на Уставот, повикувајќи се на одредбите од членот 34 на Законот за национализација на наемните згради и на градежното земјиште (во понатамошниот текст: Законот за национализација), определуваат кои места се сметаат како градови и населби од градски карактер за да можат земјиштата во тие места да се национализираат. Исто така, Уставниот суд утврди дека по донесувањето на Уставот, повикувајќи се на одредбите од Законот за национализација, собранијата на автономните покраини, на околиците и општините, како и Извршниот совет на СР Црна Гора, исто така заради национализација на градежно земјиште, донесувале одлуки за определување на потесниот градежен реон на градовите и населбите од градски карактер и за проширување на порано определениот потесен градежен реон.

Бидејќи според Уставот не е можно укинување на правото на сопственост како што предвидуваат споменатите одредби на Законот за национализација,

ја, се постави прашањето дали се во согласност со Уставот одлуките на републичките извршни совети како и одлуките на собранијата на автономните покраини, на околиците и општините врз основа на кои е извршена национализација на градежно земјиште.

Оценувајќи го ова прашање Уставниот суд утврди дека одредбите на Уставот поинаку го регулираат прашањето за укинување и ограничување на правото на сопственост на градежно земјиште отколку одредбите од чл. 34 и 35 на Законот за национализација, односно дека Уставот не содржи основ за укинување на правото на сопственост што го содржат наведените членови на Законот за национализација.

Во поглед на земјиштето, Уставот прави разлика помеѓу земјоделско, шумско и друго земјиште, вклучувајќи го тука и градежното земјиште, определувајќи различни граници на обемот на правото на сопственост на секое од овие земјишта. Додека на земјоделците им се гарантира правото на сопственост на обработливо селскостопанско земјиште во најголема површина од десет хектари по домаќинство, Уставот го овластува законодавецот да ги определи границите и условите под кои земјоделци можат да имаат право на сопственост на друго земјиште, а исто така и границите и условите на правото на сопственост на земјиште граѓаните што не се земјоделци. Најпосле, Уставот определува дека правото на сопственост на шуми и шумско земјиште се определува со закон (член 21 од Уставот).

Од наведените уставни одредби произлегува дека на планот на општото ограничување на правото на приватна сопственост на секое земјиште, освен на селскостопанското земјиште на земјоделци, со закон (сојузен и републички) можат да се вршат ограничувања. Според тоа, тие ограничувања можат да се вршат и во поглед на градежното земјиште. Меѓутоа, законот со кој се вршат ограничувања на правото на сопственост според Уставот, мора да ги определи границите и условите на правото на сопственост на земјиште. Чл. 34 и 35 на Законот за национализација определуваат, меѓутоа, дека со самото тоа што некое земјиште, па дури и селскостопанско земјиште на земјоделец, ќе се прогласи за градежно земјиште, доаѓа до негова национализација, т. е. до преминување на такво земјиште во општествена сопственост. Со овие одредби, значи, не се предвидени никакви услови и граници на правото на приватна сопственост на градежно земјиште, како што го определува тоа Уставот, туку им е дадено овластување на републичките извршни совети односно на собранијата на автономните покраини, на околиците и општините да утврдуваат кои места се сметаат за градови и населби од градски карактер, односно со утврдување и проширување на потесните градежни реони да вршат национализација како една општа мерка за укинување на правото на сопственост. За овие законски одредби нема основ во уставните одредби ниту тие се согласни со основните принципи на Уставот за ограничувањето на правото на сопственост.

Според изложеното, по сфаќање на Уставниот суд, прашањето за ограничување на правото на сопственост на градежно земјиште Уставот го регулира поинаку отколку што е тоа регулирано во чл. 34 и 35 на Законот за национализација. Со оглед на тоа, во овој случај треба да се примени членот 1 став 3 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, што значи дека по истекот на рокот за усогласување на сојузните закони со Уставот, во поглед на сите ограничувања на правото на сопственост, па и правото на сопственост на градежно земјиште, треба непосредно да се применат одредбите од Уставот. Доследно на тоа, републичките извршни совети и другите органи не можеле по 7 април 1965 година да донесуваат одлуки засновани врз законски одредби што не се во согласност со Уставот.

Поради тоа не можат да се земат како оправдани причините според кои наведените одлуки на изврш-

ните совети и другите органи за национализација на градежно земјиште се законити. Овие одлуки се засноваат врз одредбите од чл. 34 и 35 од Законот за национализација, а тие законски одредби, како спротивни на Уставот, не можеа да бидат основ за донесување одлуки за национализација.

Од изложеното произлегува дека Уставниот суд не ги смета одлуките донесени врз основа на чл. 34 и 35 од Законот за национализација за неуставни поради тоа што со овие одлуки се определува кои места се сметаат за градови и населби од градски карактер односно што со овие одлуки се определуваат и прошируваат потесни градежни реони, туку своето сфаќање за неуставноста на тие одлуки го базира врз фактот што со овие одлуки, противно на Уставот, се укинува правото на сопственост на определени земјишта.

Уставниот суд посебно го разгледуваше прашањето дали ограничувањата на правото на сопственост што ги предвидува Законот за национализација би можеле да се земат како една посебна форма на експропријација на градежно земјиште. Оценувајќи го ова прашање Уставниот суд застана на становиштето дека експропријацијата е всушност одземање или ограничување на правото на сопственост на определени недвижности што веќе се наоѓаат во ограничена сопственост на граѓани и дека национализацијата на градежно земјиште предвидена во Законот за национализација ниту по својата општа цел, ниту по гаранциите што ги дава постапката за национализација, ниту во поглед на начинот на исплатата на надоместокот за одземеното земјиште не му одговара на институтот на експропријацијата.

Најпосле, Уставниот суд ги ценеше наводите на учесниците во постапката дека развитокот на југословенските градови и градските населби бара постојано проширување на градежните реони и дека е потребно да се најде начин со пренесувањето на приватната сопственост во општествена сопственост да се овозможи натамошен развиток на градовите и градските населби. Уставниот суд смета дека оваа потреба несомнено постои и дека во рамките на Уставот можат да се најдат законски можности да се реши ова прашање. Меѓутоа, Уставниот суд не можеше да го прифати становиштето, врз основа на одредбите од еден закон и натаму да се врши одземање на градежно земјиште на начин кој не му одговара на сегашниот уставен систем.

У бр. 489/65

19 јуни 1967 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АВСТРАЛИЈА

I

Се назначува

Секүловски Гојко, досегашен советник на државниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Австралија

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 80

19 јуни 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
431. Деловник на Советот на федерацијата —	861
432. Уредба за формирањето на продавните цени според условите на пазарот —	863
433. Уредба за измени на Уредбата за основање Сервис за одржување на помошните објекти —	864
434. Уредба за формирањето на цените во промет на големо и на мало за производите за кои производителските стопански организации самостојно ги формираат цените според условите на пазарот —	864
435. Одлука за дополнително на Одлуката за продажните цени на житото и на производите од жито —	884
436. Одлука за дополнително на Одлуката за утврдување и распределба на стоконите и девизните контингенти за увоз на стоки во 1967 година —	865
437. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран —	865
438. Одлука за обврска за прибавување дозволи за увоз на определени производи за исхрана —	865
439. Одлука за дополнително на Одлуката за располагањето со девизи во текот на изведувањето на инвестициони работи во странство и за пресметувањето на трошоците на работењето и утврдувањето на добивката —	867
440. Правилник за обрасците на патните исправи и визи на југословенските државјани —	867
441. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за постапката за издавање исправи за движење и престој на странци во Југославија и за обрасците на тие исправи —	874
442. Правилник за возачките дозволи —	881
443. Правилник за постапката за признавање новосоздадено селекционирано шумско семе —	888
444. Наредба за престанок на важењето на Наредбата за забрана на увозот и внесувањето на папагали од странство —	889
445. Решение за дополнително на Решението за определување на установите за издавање сертификати за семе што се извезува —	889
446. Наредба за обврска за доставување ценовници за производите чии цени се формираат според условите на пазарот —	889
447. Конкурс за давање средства за финансирање на научноистражувачки проекти и инвестиции —	890
Одлука на Уставниот суд на Југославија за поништување на прописите донесени по 7 април 1965 година со кои врз основа на чл. 34 и 35 од Законот за национализација на наемните згради и на градежното земјиште се национализираат градежни земјишта —	891